

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе 18-20, Грац, Австија, на седницата одржана на ден 12.03.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе 18-20, Грац, Австија ќе стекне контрола над Еуролинк осигурување АД Скопје со седиште на ул. Никола Кљусев бр.2 Скопје, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 07.02.2020 година, а дополнето на 24.02.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе 18-20, Грац, Австија, со која Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг ќе стекне контрола над Еуролинк осигурување АД Скопје со седиште на ул. Никола Кљусев бр.2 Скопје, по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

1. Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг, е компанија за осигурување и нуди осигурување во животниот и неживотниот сектор. Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг, е 100% поврзана страна на ГРАВЕ – Вермогенсверверлтунг, Грац, Австрија.

Во Република Северна Македонија Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг, Австрија е присутно преку своите поврзани друштва:

Граве осигурување АД Скопје, со седиште на ул. „Принска“ 23, Скопје, осигурително друштво за животно осигурување и други осигурувања од незгода и здравствено осигурување и

АД за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ со седиште на ул. „Принска“ 23 бр.1-1/5, осигурително друштво за неживотно осигурување.

2. Еуролинк осигурување АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр.2 Скопје е осигурително друштво за неживотно осигурување.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б в) i) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски